

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

**К О Н К У Р С**

за запишување студенти на **втор циклус студии** на студиските програми  
на УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ во Скопје  
во учебната 2018/2019 година

I. На Факултетот за драмски уметности во Скопје (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 22), на втор циклус студии во учебната 2018/2019 година може да се запишат **следниов број студенти:**

<b>СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (4+1)</b>	<b>Број на студенти</b>	<b>Траење во семестри</b>	<b>Цена на студирање (во евра)</b>
<b>Театарски (сценскоизведувачки) студии</b>			
• актерска игра	10	2	2000
• театарска режија	3	2	2000
• драматургија	3	2	2000
• театрологија	5	2	2000
<b>Филмски (аудиовизуелни) студии</b>			
• филмска и ТВ режија	4	2	2000
• филмско и ТВ сценарио	3	2	2000
• Филмска и тв монтажа	3	2	2000
<b>Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности</b>			
• продукција	5	2	2000

<b>СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (3+2)</b>	<b>Број на студенти</b>	<b>Траење во семестри</b>	<b>Цена на студирање (во евра)</b>
<b>Театарски (сценскоизведувачки) студии</b>			
• актерска игра	10	4	2700
• драматургија	3	4	2700
• театрологија	3	4	2700
<b>Филмски (аудиовизуелни) студии</b>			
• филмска и ТВ режија	3	4	2700
• филмско и ТВ сценарио	3	4	2700
• Филмска и тв монтажа	2	4	2700
<b>Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности</b>			
• продукција	3	4	2700

## II. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на Факултетот за драмски уметности во Скопје.

## III. Документи за пријавување и запишување

**Пред пријавувањето** во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на Факултет за драмски уметности.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk));
- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на уметнички, стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат. Уметничките дела се доставуваат на ЦД, ДВД или друг медиум или се наведува линк);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

## X. Рокови за пријавување и запишување

	прв рок	втор рок
Пријавување на кандидатите	10 септември - 10 октомври 2018	08-22 јануари 2019
Запишување на кандидатите	15 и 16 октомври 2018	25и 26 јануари 2019

\*Втор уписан рок ќе се спроведе на Факултетот, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.

По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, Универзитетот/Факултетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година.

**Забелешка:**

Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.

Подетални информации за Конкурсот можете да најдете на интернет-страницата:  
<http://www.ukim.edu.mk>